



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Кеј Димитар Влахов бр.23, 1 000 Скопје, тел. 02/3298-288, факс. 02/3219-866

Врз основа на член 33 став 2 и став 3 и член 34 од Законот за јавнообвинителска служба (Службен весник на РМ број 62 од 20.04.2015 година) се известуваат сите кандидати кои по административната селекција и испитот за јавнообвинителски службеник на јавниот оглас број 1/2020 за вработување на јавнообвинителски службеници се рангирани во првите пет места од бројот на работни места за кои се спроведува постапката за селекција за вработување, дека интервјуто ќе се одржи на **22.12.2020** година во просториите на **Јавното обвинителство на Република Северна Македонија на бул. "Кеј Димитар Влахов" бр.23 Скопје**, и тоа со следниот редослед и динамика:

- за работните места во Основното јавно обвинителство Св.Николе со почеток од 10,00 часот;
- за работните места во Основното јавно обвинителство Кавадарци со почеток од 10,00 часот;
- за работните места во Основното јавно обвинителство Гостивар 10,30 часот;

- за работните места во Основното јавно обвинителство Кичево со почеток од 10,30 часот;
- за работните места во Основното јавно обвинителство Штип со почеток од 10,45 часот;
- за работните места во Вишо јавно обвинителство Штип со почеток од 11,30 часот;
- за работните места во Основното јавно обвинителство Струмица со почеток од 12,15 часот;
- за работните места во Основното јавно обвинителство Битола со почеток од 12,30 часот;
- за работните места во Вишо јавно обвинителство Битола со почеток од 13,15 часот;
- за работните места во Основното јавно обвинителство Прилеп со почеток од 13,30 часот;

Сите кандидати со себе да понесат документ за лична идентификација и да ги донесат на увид во оригинал или заверен препис доказите за исполнетост на условот од чл.22 ст.1 алинеја 5 од ЗЈОС.

Се задолжуваат сите кандидати кои се повикани на интервју да ги почитуваат мерките за заштита и превенција од Корона вирусот.

Кандидатите кои нема да се појават на интервју, ќе се смета дека се откажале од понатамошна постапка за вработување.

КОМИСИЈА ЗА СЕЛЕКЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ